

Предлог за развој на Национален План за  
Адаптација  
Програма за Подготвеност на Зелениот  
Климатски Фонд

Подобрување на отпорноста на земјата преку интегрирање на  
адаптацијата во процесите на планирање



## Зелен климатски фонд (ЗКФ)

Зелениот климатски фонд е најголем фонд кој дава поддршка на земјите во развој да имплементираат мерки и активности кои ги адресираат климатските промени.

Фондот има мандат да придонесе на глобалните напори за постигнување на глобалните цели за борба против климатските промени.

ЗКФ промовира промена кон развој заснован на ниски емисии и отпорност, и ги поддржува земјите во развој да ги намалат/ограничат нивните емисии на стакленички гасови и да се прилагодат на влијанието на климатските промени.

## Цели и резултати

Проектот треба да биде поврзан со постигнување на следните резултати:

- 3.1 Подобрување на планирањето за адаптација кон влијанието на климатските промени, и зајакнување на институционалната координација
- 3.2 Генерирање докази за дизајнирање ршенија за адаптација кон климатските промени, а со цел да се постигне максимално влијание
- 3.3 Вклучување на приватниот сектор во имплементацијата на мерките за адаптација за да се постигне каталитички ефект
- 3.4 Зголемување на финансиите за инвестирање во активности и мерки за адаптација

## Индикативна листа на активности кои можат да се финансираат во рамките на Програмата за Подготвеност

- Воспоставување/подобрување на институционалната рамка, со цел да се поддржат процесите на планирање на мерките и активностите за адаптација
- Креирање процеси за вклучување на заинтересираните страни (релевантни владини тела, локални самоуправи, граѓански организации, академски институции, прватен сектор и др.), вклучително и воспоставување механизми за евалуација на прогресот и ажурирање на планот за адаптација
- Спроведување студии за ранливост и анализа на информациите поврзани со влијанието на климатските промени, како основа за донесување одлуки за инвестирање во мерки за адаптација
- Идентификување на бариерите за адресирање на ранливоста и влијанието на климатските промени на национално и/или локално ново, или на ниво на различни сектори
- Идентификување на конкретни решенија/опции за адресирање на ранливоста и влијанието на климатските промени

## Продолжение...

- Подобрвање на управувањето со знаењето, споделувањето на информациите и комуникацијата преку развој на системи за собирање, организирање и ажурирање на релевантните податоци и информации поврзани со адаптацијата кон климатските промени
- Развивање методи и воспоставување рамка за генерирање и користење на социо-економски и информации поврзани со животната средина во процесот на планирање и донесување одлуки за инвестирање во мерки за адаптација
- Интегрирање ба активностите и мерките за адаптација в националните, локалните и секторские стратегии, планови и буџети
- Развој на национални, локални и/или секторски стратегии или планови, вклучително и стратегии за финансирање на адаптацијата кон климатските промени
- Воспоставување механизми кои ќе овозможат заинтересираните страни на национално и локално ниво да имаат пристап кон различни извори за финансирање на мерки за адаптација
- Развој на концепти/проектни идеи за приоритетните активности и мерки за адаптација
- Воспоставување на рамка или систем за монитроинг и евалуација на процесот на планирање за адаптација кон климатските промени



# Преглед на предлогот за развој на Национален План за Адаптација

## Основни информации за проектот

- Национален Назначен Орган (ННО): Г-дин Fatmir Bytyqi – Заменик Претседател на Влада одговорен за координација на економските сектори и за инвестиции
- Институција која го претставува ННО: Кабинет на Заменик Претседателот на Владата задолжен за координација на економските сектори и инвестиции, во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање
- Имплементатор : Програма за развој на Обединети нации (UNDP)
- Очекувана вредност на првата фаза: ~ \$2.25 милиони долари
- Очекувана вредност на втората фаза ~ \$0.75 милиони долари
- Траење на првата фаза на проектот: 24 месеци

## Идентификувани слабости кои ќе бидат адресирани со проектот

1. Лимитирана координација помеѓу институциите и ограничени технички капацитети за планирање и имплементирање на мерки за адаптација на национално/локално ниво и на ниво на различни сектори
2. Недоволна база на релевантни податоци и информации, како и соодветни студии и алатки кои ќе се користат за ефикасно планирање и инвестиции за адаптација кон климатските промени
3. Непостоењето на иницијативи и вклученост на приватниот сектор во планирањето и имплементацијата на мерки за адаптација кон климатските промени



# Резултат 3.1 Подобро планирање и зајакната институционална координација

## 3.1.1 Зајакната институционална координација за планирање на мерки и активности за адаптација

- Активност 3.1.1а Јакнење на постоечките национални механизми за координација за подобро планирање на мерките и активностите за адаптација преку проценка на механизмите за координација помеѓу министерствата, централните и локалните власти, и помеѓу секторите, и идентификување на опциите за подобрување на постоечките механизми.
- Активност 3.1.1б Креирање процес за вклучување на заинтересираните страни кој ќе осигури дека релевантните министерства, институции, општините, невладиниот и приватниот сектор, и академските институции, како и ранливите групи се активно вклучени во процесот за развој на Националниот План за Адаптација
- Активност 3.1.1ц Развој на Национален План за Адаптација и Акционен План за Инвестирање со приоретизација на мерките и активностите
- Активност 3.1.1д Идентификување на влезни тоцки за интегрирање на адаптацијата во релевантни нови или постоечки секторски политики и планови
- Активност 3.1.1 е Развој на методологија и акционен план за интегрирање на адаптацијата во националната платформа за намалување на ризиците за намалување на ризиците од несреќи и катастрофи, и во стратешките плански порцеси на локално (општинско) ниво

## Резултат 3.1 продолжува .....

### 3.1.2 Зајакнати капацитети на министерствата, релевантните институции, невладиниот сектор и другите релевантни актери за планирање и имплементација на мерки и активности за адаптација

- Активност 3.1.2 а Јакнење на капацитетите на клучните актери во приоритетните сектори за (1) подобро разбирање на ризиците, ранливоста у влијанието на климатските промени; (2) интегрирање на адаптацијата во планирањето, (3) за формулирање на соопветни мерки и активности за адаптација

### 3.1.3 Воспоставени системи за мониторинг и евалуација за следење на ефикасноста и успешноста на активностите за адаптација

- Активност 3.1.3а Идентификување на недостатоците на постоечките системи за мониторинг, известување и верификација во однос на индикаторите за адаптација во клучните секторски стратегии и планови
- Активност 3.1.3б Креирање компоненти (дополнителни модули) за адаптација во платформата за Мониторинг, Известување и Верификација (MRV platform) која е развиена во рамките на проектот за транспарентност

## Резултат 3.2 Податоци и информации генерирани за дизајнирање мерки и активности за адаптација кои ќе имаат најголемо влијание

### 3.2.1 Развиени методологии, алатки и решенија за креирање мерки за адаптација

- Активност 3.2.1а Креирање модел за ентитет кој ќе го собира, анализира и прави достапно знаењето и информациите и кое ќе го поддржува развојот на соодетни политики за адаптација
- Активност 3.2.1б Идентификување и приоретизација на бариерите кои ги спречуваат националните и секторските институции да ја интегрираат адаптацијата кон климатските промени во процесите на планирање
- Активност 3.2.1ц Развивање методологија в воспоставување рамка за генерирање и користење на социо-економски и информации поврзани со животната средина во процесот на планирање на мерки и активности за адаптација
- Активност 3.2.1д Развој и користење на алатки за мулти-критериумска анализа за идентификување и приоретизација на активностите за адаптација на секторско ниво



## Резултат 3.2 продолжение....

Резултат 3.2.2 Зголемување на јавната свест и разбирање за климатските ризици, ранливоста и можностите за адаптација кон климатските промени

- Активност 3.2.2а Идентификување на празнините во однос на јавната свест и знаењето за климатските ризици, ранливоста и можностите за адаптација, со фокус на жените, и ранливите и маргинализираните групи
- Активност 3.2.2б Развој и имплементација на стратегија за комуникации за адаптација кон климатските промени

## Резултат 3.3 Вклучувањето на приватниот сектор

### Резултат 3.3.1 Надминати бариери за поголемо ангажирање и вклучување на приватниот сектор

- Активност 3.3.1а Идентификување на празнините и бариерите кои го спрелуваат ангажирањето и поголемоо вклучување на приватниот сектор во развој кој е отпорен на климатските промени
- Активност 3.3.1б Развој на стратегија за вклучување на приватниот сектор, а со цел да се спделат информациите за ризиците од климатските промени и можните опции за нивно адресирање, како и да се креираат услови за инвестирање од страна на приватниот сектор во адаптација и развој заснован на отпорност кон климатските промени
- Активност 3.3.1ц Креирање и спроведување активности за зголемување на капацитетите на приватниот сектор за инвестирање во адаптација и развој заснован на отпорност кон климатските промени

# Следни чекори и индикативна временска рамка

- Доставување коментари и сугестии на предлог проектот – 10 дена
- Ревидирање на предлогот си вклучување на добиените коментари и сугестии
- Одобрување на предлогот од Националниот Назначен Орган
- Одобрување на предлогот од УНДП
- Доставување на предлогот до Зелениот Климатски Фонд (ЗКФ)
- Одговор/коментари/сугестии од ЗКФ на доставениот предлог
- Финализирање на предлогот и формално доставување на одобрување до ЗКФ
- Почнување со имплементација на проектот